

БИМ АД Свети Николе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2023
ГОДИНА**

- Извештај на независните ревизори и финансиски извештаи
- Завршна сметка и годишен извештај за работата на друштвото

Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК.....	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ.....	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ.....	9
ЗАВРШНА СМЕТКА	28
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	29



**ПКФ
ЕФП**



Бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 15 лок 11, Скопје



contact@pkf.mk



тел: 02/2465-243

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Собранието на Акционери на БИМ АД Свети Николе

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година и извештајот за сеопфатна добивка, паричните текови и извештајот за промените во капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото Бим АД Свети Николе, на ден 31 декември 2023 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да во согласност со член 34(д) од Законот за ревизија, известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Бим АД Свети Николе за годината која завршува на 31 декември 2023 година

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Николаки Миов



Скопје, 05.04.2024



Управител

Николаки Миов



**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД СВЕТИ
НИКОЛЕ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31.12.2023**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2023**

	белешки	(во илјади денари)	
		2023	2022
Приходи од дејноста	(7)	747.822	674.102
Останати приходи	(8)	1.372	3.821
Промени во залихи на готови производи и производство во тек	-	(5.061)	21.962
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	(9)	(415)	(72)
Потрошени материјали	(10)	(604.171)	(564.631)
Трошоци за вработените	(11)	(52.942)	(43.563)
Останати трошоци	(12)	(30.607)	(31.300)
Амортизација	(16,17)	(8.639)	(7.776)
Оперативна добивка/(загуба)		47.359	52.543
Финансиски приходи	(13)	3.485	4.596
Финансиски трошоци	(14)	(1.731)	(3.148)
Добивка/(Загуба) пред оданочување		49.113	53.991
Данок на добивка	(15)	(5.426)	(4.340)
Добивка/ (Загуба) по оданочување		43.688	49.651
Сеопфатна Добивка / (Загуба)по оданочување		43.688	49.651

Извештаите се одобрени од Одборот на директори на ден 28.02.2024

Слободан Ивановски
Генерален директор

Јованка Панева
Овластен Сметководител



Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА ДЕН 31.12.2023**

<u>Средства</u>	Белешки	(во илјади денари)	
		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Нетековни средства			
Нематеријални средства	(16)	232	282
Недвижности, постројки и опрема	(17)	46.120	52.971
Долгорочни финансиски средства	(18)	34.943	57
Вкупно нетековни средства		81.295	53.310
Тековни средства			
Залиха	(19)	183.005	178.891
Побарувања од купувачи	(20)	93.211	50.775
Краткорочни финансиски средства	(21)	-	2.643
Побарувања од државата	(22)	14.968	21.905
Парични средства и еквиваленти	(23)	148.460	198.465
Останати краткорочни побарувања	(24)	5.452	207
Вкупни тековни средства		445.096	452.886
<u>ВКУПНИ СРЕДСТВА</u>		<u>526.391</u>	<u>506.196</u>
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал		63.291	63.291
Сопствени акции		(4.957)	(4.957)
Ревалоризациона резерва		9.549	9.549
Останати резерви		68.530	67.914
Задржана добивка		372.482	347.268
Вкупно	(25)	508.895	483.065
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(26)	8.237	11.436
Обврски за даноци	(29)	1.126	511
Обврски спрема вработените	(27)	74	4
Останати краткорочни обврски	(27)	2.318	9.317
Пресметани приходи (ПВР)	(30)	5.741	1.863
Вкупно тековни обврски		17.496	23.131
Вкупно обврски		17.496	23.131
<u>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u>		<u>526.391</u>	<u>506.196</u>

Слободан Ивановски
Генерален директор



Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДЕН 31.12.2023

	(во илјади денари)	
	2023	2022
Добивка/(Загуба) пред оданочување	49.113	53.991
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	8.639	7.776
Вредносно усогласување на тековни средства	284	
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	74	9.048
Приходи/расходи камати нето	(24)	(115)
Даночни обврски	(5.426)	(4.340)
Добивка (Загуба) пред промени во работен капитал	52.661	66.360
(Зголемување)/Намалување на залихи	(4.398)	(36.929)
(Зголемување)/Намалување на побарувања од купувачи и останати побарувања	(40.818)	(3.085)
Зголемување/(Намалување) на обврски кон добавувачи. останати краткорочни обврски и ПВР	(5.635)	12.461
Платени/ примени камати	24	115
Нето парични средства од оперативни активности	1.834	38.922
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на недвижности, постојки и опрема	(1.738)	(22.618)
Зголемување/намалување во финансиските средства	(32.243)	(362)
Нето парични средства од инвестициони активности	(33.981)	(22.980)
Парични текови од финансиски активности		
Исплатени дивиденди	(17.716)	(17.715)
Исплатени награди	(142)	(142)
Нето парични средства од финансиски активности	(17.858)	(17.857)
Промена во парични средства	(50.005)	(1.915)
Парични средства на почеток на годината	198.465	200.380
Парични средства на крај на годината	148.460	198.465

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2023

Во илјади денари	Акционерски капитал	Сопствени акции	Ревалоризаци она резерва	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 01 Јануари 2022</u>	63.291	(4.957)	9.549	17.615	37.844	327.929	451.271
Нето добивка/(загуба) за годината						49.651	49.651
Промена во резерви	-	-	-	-	12.455	(12.455)	-
Издвоена награда						(142)	(142)
Дивиденди						(17.715)	(17.715)
<u>Состојба со 31 Декември 2022</u>	63.291	(4.957)	9.549	17.615	50.299	347.268	483.065
<u>Во илјади денари</u>	Акционерски капитал	Сопствени акции	Ревалоризаци она резерва	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 01 Јануари 2023</u>	63.291	(4.957)	9.549	17.615	50.299	347.268	483.065
Нето добивка/(загуба) за годината						43.688	43.688
Промена во резерви	-	-	-		616	(616)	-
Издвоена награда						(142)	(142)
Дивиденди						(17.716)	(17.716)
<u>Состојба со 31 Декември 2023</u>	63.291	(4.957)	9.549	17.615	50.915	372.482	508.895

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општи податоци

Основната дејност на Друштвото БИМ АД - Свети Николе (во понатамошниот текст Друштвото) е производство на битуменски изолациони материјали.

Територијално, Друштвото е организирано во Свети Николе

Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори.

Вкупниот бројот на вработените во Друштвото изнесува 64 вработени (2022: 64 вработени).

Акционерскиот капитал изнесува 63.290.322 денари и се состои од 10.155 акции, од кои едно физичко лице поседува 53,36% и 4,84% се сопствени акции.

Овластено лице и извршен директор е Слободан Ивановски.

2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од член 469 на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22) сите претпријатија во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Северна Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа, освен одредени финансиски инструменти кои се мерени по објективна вредност како што е обелоденето во сметководствените политики презентирани во белешка три. Финансиските извештаи се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2023 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2022 година на друштвото идентификувано во белешка еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи и налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

Наменините од оперативниот лизинг се признаваат врз праволиниска основа за времетраењето на соодветниот наем.

3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%.

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Со состојба на 31 Декември 2023 и 2022 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви времени разлики на овие датуми.

3.3. Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиската состојба се врши под 31.12.2023.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2023 е следна:

	2023	2022
1 EUR	61,4950	61,4932
1 USD	55,6516	57,6535

3.4. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Амортизацијата се пресметува поединечно. Се употребува пропорционална метода за пресметка на амортизацијата

Друштвото ги тестира за обезвреднување еднаш годишно нематеријалните средства со неограничен корисен век на употреба или нематеријални средства кои се уште не се расположливи за употреба, преку споредување на сметководствената вредност на средството со неговиот надоместлив износ.

3.5. Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2023 година во однос на 2022 година се следните:

	2023	2022
Недвижности, опрема, транспортни средства и компјутери	2,5-25%	2,5-25%
Алати и машини	10%	10%
Мебел	10-20%	10-20%

3.6. Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност.

Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба.

Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на плански цени, вредносно усогласени за отстапувањето од планските цени.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

3.7. Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во билансот на успех како приход.

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.
- Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

3.8. Пари и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки. Краткорочните депозити до 3 месеци се класифицирани како парични еквиваленти.

3.9. Капитал и резерви

Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на извештајот на финансиска состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на извештајот на финансиска состојба.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието.

3.10. Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.11. Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот.

3.12. Наеми

Наемите се класифицираат како финансиски наеми секогаш кога условите на наемот ги пренесуваат суштински сите ризици и придобивки од сопственоста на закупецот. Сите други наеми се класифицирани како оперативни наеми..

Средствата што се чуваат под финансиски наем иницијално се признаваат како средства по нивната објективна вредност на почетокот на наемот или, доколку е помала, по сегашната вредност на минималните плаќања на наемот. Настанатата обврска кон закуподавачот е вклучена во извештајот за финансиската состојба како обврска за финансиски наем.

Плаќањата за наемот се поделени помеѓу финансиските трошоци и намалувањето на обврската за наем за да се создаде константна каматна периодична стапка на преостанатиот износ на обврската.

Финансиските расходи се признаваат веднаш во билансот на успех, освен ако тие директно не се припишуваат на квалификуваните средства, во кој случај тие се капитализираат во согласност со политиката за трошоци за позајмување (види 3.15 подолу).

Неизвесните наемнини се признаваат како расходи во периодите во кои се настанати. Плаќањата за оперативен наем се признаваат како расход на праволиниска основа во текот на периодот на наемот, освен кога друга систематска основа е порепрезентативна за временската шема во која се трошат економските придобивки од изнајменото средство. Неизвесните наеми кои произлегуваат од оперативните наеми се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

Во случај кога се добиваат стимулации за закуп за склучување на оперативни наеми, таквите стимулации се признаваат како обврска. Агрегатната корист од стимулациите се признава како намалување на трошоците за наемнина на праволиниска основа, освен кога друга систематска основа е порепрезентативна за временската шема во која се трошат економските придобивки од изнајменото средство..

Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

3.13. Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

3.14. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) за која е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства и за која е можно веродостојно да се процени износот на обврската. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех.

3.15. Средства кои се чуваат за продажба

Нетековните средства кои се очекува да се надоместат примарно преку продажба отколку преку континуирана употреба се класификувани како средства кои се чуваат за продажба.

Средствата се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и нивната објективна вредност, намалена за трошоците за продажба. Загубата поради оштетување при почетното признавање како средства кои се чуваат за продажба и добивките и загубите од последователното мерење се признаваат во билансот на успех. Не се признаваат добивки над износот на акумулираната загуба поради оштетување.

3.16. Трошоци за позајмување

Трошоците за позајмување кои директно можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува се вклучуваат во набавната вредност на тоа средство, односно на вредноста на средство на кое му е потребен значителен временски период за да стане спремно за неговата намена или продажба

Остварен приход од временото вложување во таквите средства се одзема од настанатите трошоци за позајмување

Сите други трошоци за позајмување се признаваат во билансот на успех во периодот во кој се настанати

3.17. Настани по периодот на известување

Друштвото врши исправка за оние настани кои обезбедуваат доказ за условите кои постоеле на крајот од периодот на известување (корективни настани), додека за оние настани кои укажуваат на услови кои се појавиле после крајот од периодот на известување (некорективни настани) не се врши исправка.

3.18. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции како поделба на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции.

4. Управување со финансиски ризици

4.1. Фактори на финансиски ризици

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно Одбор на директори и управителот. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искусвени и засновани на усвоените практики од раководството.

4.2. Пазарен ризик

Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Северна Македонија.

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Девизни сметки	119.698	149.480
побарување од купувачи-девизи	21.853	13.051
обврски - девизи	(220)	(698)

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2023 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на странските валути.

Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% намалување на денарот во споредба со валутите:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Средства	141.551	162.531
Обврски	(220)	(698)
Нето износ	141.331	161.833
(Загуба)/Добивка - 10% промена	14.133	16.183

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства.

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото нема задолжувања по основ на заеми и кредити од комерцијални банки со 31.12.2023 година кои подлежат на ризик од промена на каматни стапки (2022: нема).

Задолжувањата на друштвото и промената на каматните стапки може да има влијание на резултатите на друштвото пропорционално на зголемувањето на стапката.

Каматноносните и некаматноносните финансиски средства и обврски се презентирани подолу:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Финансиски средства</u>		
<u>Некаматносни</u>	245.489	249.447
Пари и парични еквиваленти	148.460	198.465
Побарувања од купувачи	93.211	50.775
Останати побарувања	3.818	207
<u>Каматносни</u>	34.943	2.700
Краткорочни финансиски средства	-	2.643
Долгорочни финансиски средства	34.943	57
<u>Вкупно финансиски средства</u>	280.432	252.147
<u>Финансиски обврски</u>		
<u>Некаматносни</u>	10.555	20.753
Обврски кон добавувачи	8.237	11.436
Останати тековни обврски	2.318	9.317
<u>Каматносни</u>	-	-
Краткорочни финансиски обврски	-	-
<u>Вкупно финансиски обврски</u>	10.555	20.753

4.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеани ненаплатени побарувања. Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата.

Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитниот ризик е како што следи:

	2023	2022
Финансиски средства		
Побарувања од купувачи	93.211	50.775
Финансиски средства	-	2.643
Парични средства во банки	148.161	198.255

Старосната структура на должниците се анализира на редовна основа за потенцијални спорни побарувања. Согласно менаџментот не е потребна дополнителна провизија за оштетени побарувања.

	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
До една година	74.852	45.505
Над 1 година	18.359	5.476
Вкупно	93.211	50.981

4.4. Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносна резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

Анализата на финансиските обврски согласно договорните рокови е презентирани во следната

<u>31.12.2023</u>	Доспева до 1 година	Доспева од 1 - 5 години	Доспева над 5 години	Вкупно
Обврски спрема добавувачи	8.237			8.237
Останати краткорочни обврски	2.318			2.318
Вкупно	10.555	-	-	10.555

4.5. Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

4.6. Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на

средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	2023	2022
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	148.337	198.411
Нето обврски кредити	(148.337)	(198.411)
Капитал	508.895	483.065
Нето обврски кредити/Капитал	-%	-%

5. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Залихи

Значајна претпоставка е дека вредноста на залихите не е значајно обезвреднета и истите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност

Амортизациони стапки

Друштвото го разгледува проценетиот корисен век на недвижности, постројки и опрема на крајот од секој период на известување. Менаџментот смета дека амортизационите стапки презентирани во белешка 3.5 се определени согласно проценетиот век на користење.

Континуитет

Клучна проценка и претпоставка во 2023 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Друштвото се потпира на континуираната поддршка од страна на банките и поврзаните страни. Без оваа поддршка истото нема да може ги извршува деловните активности и подмирува своите тековни обврски.

Друштвото во текот на деловната 2023 година има остварено добивка од 43.688 илјади денари. Работниот капитал на друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 427.600 илјади денари (2022 429.755 илјади денари).

6. Известување по сегменти

Деловни сегменти

Друштвото известува со 31.12.2023 за остварените приходи по сегментите

1. Производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен.
2. Градежно –инсталатерски работи
3. Производство на електрична енергија

Приходите по сегменти се следни:

	2023	2022
Производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен.	733.768	661.447
Градежно –инсталатерски работи	14.040	12.655
Производство на електрична енергија	14	-
	747.822	674.102

Географски сегменти

Приходите од дејноста географски се распоредени во следната табела:

	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Македонија	420.076	357.950
Босна	45.772	39.879
Косово	96.166	74.550
Србија	126.884	143.915
Хрватска	16.344	21.952
Бугарија	12.110	22.426
Црна гора	17.992	13.403
Грција	581	28
Албанија	11.896	
Вкупно	747.822	674.102

Информација во врска со големи купувачи

Друштвото има двајца купувачи од Македонија кои процентуално учествуваат во приходите од дејноста со над 10%, односно со по 14,60% и 10,17% или вкупно остварен приход 185.276 илјади денари.

Нема останати приходи од поединечни купувачи кои се вклучени со над 10% во вкупните приходи.

7. Приходи од дејноста

	<i>(во илјади денари)</i>	
Опис	2023	2022
Приходи од продажба во земјата	420.076	357.950
Приходи од продажба во странство	327.746	316.152
Вкупно	747.822	674.102

8. Останати приходи

	<i>(во илјади денари)</i>	
Опис	2023	2022
Приходи од вредносно усогласување на тековни средства	40	36
Останати приходи	1.332	3.785
Вкупно	1.372	3.821

9. Набавна вредност на продадени стоки и материјали

Набавната вредност на продадените стоки и материјали на 31.12.2023 изнесува 415 илјади денари (2022: 72 илјади денари).

10. Потрошени материјали

Опис	(во илјади денари)	
	2023	2022
Трошоци за сировини и материјали	320.045	270.717
Трошоци за енергија	9.550	21.832
Потрошени резервни делови	2.630	1.288
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	10.970	11.903
Отстапувања од стандардните (плански) цени	260.976	258.891
Вкупно	604.171	564.631

11. Трошоци за вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2023	2022
Плати и надоместоци на плата (брото)	44.254	36.680
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	8.688	6.883
Вкупно	52.942	43.563

Просечениот бројот на вработени на 31.12.2023 година изнесува 64 (2022: 64) вработени.

11.1. Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

11.2. Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

12. Останати трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2023	2022
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	399	342
Транспортни услуги	9.672	6.003
Услуги за одржување и заштита	1.382	1.086
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	5.790	6.058
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.126	1.040
Комунални услуги	335	360
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	57	4
Останати услуги	785	657
Трошоци за спонзорства и донации	115	440
Трошоци за репрезентација	687	550
Трошоци за осигурување	211	153
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	850	548
Даноци кои не зависат од резултатот	345	395
Надомест за користење на права	31	-
Вредносно усогласување на тековни средства	324	83
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	74	9.048
Одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	3.293	3.083
Останати расходи од работењето	5.131	1.450
Вкупно	30.607	31.300

13. Финансиски приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2023	2022
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	24	116
Позитивни курсни разлики	2.045	4.386
Останати финансиски приходи	1.416	94
Вкупно	3.485	4.596

14. Финансиски трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2023	2022
Негативни курсни разлики	1.731	3.147
Вкупно	1.731	3.148

15. Данок од добивка

(во илјади денари)

	2023	2022
Добивка/Загуба пред оданочување	49.113	53.991
Непризнаени расходи	5.760	12.026
Реинвестирана добивка	(617)	(22.617)
Даночна основа	54.256	43.400
Пресметан данок 10%	5.426	4.340
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>11,05%</i>	<i>8,04%</i>

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

Друштвото по поднесувањето на завршната сметка има поднесено даночен биланс за 31.12.2023 до УЈП во износ од 5.495 илјади денари што е за 69 илјади денари поголем во однос на данок на добивка прикажан во поднесената завршна сметка и финансиски извештаи. Разликата е евидентирана во 2024 година.

16. Нематеријални средства

Опис	Софтвер и останати права
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2023	575
Набавки во текот на годината	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-
Состојба со 31.12.2023	575
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2023	(293)
Трошок за годината-аморт.	(50)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	
Состојба со 31.12.2023	(343)
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2022	575
Набавки во текот на годината	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-
Состојба со 31.12.2022	575
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2022	(244)
Трошок за годината-аморт.	(49)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	
Состојба со 31.12.2022	(293)
Нето Состојба со 31.12.2023	232
Нето Состојба со 31.12.2022	282
Нето Состојба со 31.12.2021	331

17. Недвижности, постројки и опрема

во 000 денари	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Матријални с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2023	4.787	101.519	99.305	690	206.302
Набавки во текот на годината	-	-	92	1.647	1.739
Активирање на средства	-	-	1.538	(1.538)	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-	-	(234)	-	(234)
Состојба со 31.12.2023	4.787	101.519	100.702	799	207.807
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2023	-	(76.019)	(77.313)	-	(153.332)
Трошок за годината- аморт.	-	(1.180)	(7.409)	-	(8.589)
Намалувања (расходувања,оттуѓувања)	-	-	234	-	234
Состојба со 31.12.2023	-	(77.199)	(84.488)	-	(161.687)
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2022	4.787	87.799	90.408	691	183.685
Набавки во текот на годината	-	-	3.618	18.999	22.617
Активирање на средства	-	13.720	5.279	(18.999)	-
Состојба со 31.12.2022	4.787	101.519	99.305	690	206.302
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2022	-	(74.829)	(70.777)	-	(145.606)
Трошок за годината- аморт.	-	(1.190)	(6.536)	-	(7.726)
Состојба со 31.12.2022	-	(76.019)	(77.313)	-	(153.332)
Нето Состојба со 31.12.2023	4.787	24.320	16.214	799	46.120
Нето Состојба со 31.12.2022	4.787	25.500	21.992	690	52.971
Нето Состојба со 31.12.2021	4.787	12.970	19.631	691	38.079

Друштвото нема заложено недвижности, постројки и опрема.

18. Долгорочни финансиски средства

Друштвото во 2023 инвестира во евро обврзница со номинална вредност од 545 илјади евра. Каматната стапка изнесува 6,96% и рок на доспевање на 13.03.2027.

19. Залиха

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Суровини и материјали на залиха	100.807	95.768
Залиха на резервни делови	4.200	4.151
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	9.388	4.885
Залиха на производи за продажба	66.841	71.902
Залиха на трговски стоки	1.769	2.185
Вкупно	183.005	178.891

20. Побарувања од купувачи

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	75.176	37.931
Побарувања од купувачи во странство	18.035	12.844
Вкупно	93.211	50.775

21. Финансиски средства

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Краткорочно орочени денарски средства	-	528
Долгорочни орочени денарски средства	-	2.115
Вкупно	-	2.643

22. Побарување од државата

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	14.968	20.413
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	1.492
Вкупно	14.968	21.905

23. Парични средства и еквиваленти

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Парични средства на трансакциски сметки во денари	28.463	48.775
Парични средства во благајна во денари	123	54
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	119.698	149.480
Парични средства во благајна во девизи	8	19
Хартии од вредност - готовински еквиваленти	168	137
Вкупно	148.460	198.465

24. Останати краткорочни побарувања

Опис	(во илјади денари)	
	2023	2022
Дадени аванси и депозити	3.818	207
Останати краткорочни побарувања од неповрзани страни	1.634	-
Вкупно	5.452	207

25. Капитал

Издадени и целосно уплатени:	2023	2022
	број акции	број акции
Обични акции	10.155	10.155
Приоритетни акции	-	-
	10.155	10.155

Со состојба на 31 декември 2023 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ЕУР.

Сопственици на акциите се физички лица, од кои едно физичко лице поседува 53,36% од акциите. Со 31.12.2023 друштвото има откупено 492 сопствени акции во вкупен износ од 4.957 илјади денари. Во 2023 година нема извршено откуп на сопствени акции (2022: нема).

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери.

Заклучно со 31.12.2023 друштвото има исплатено дивиденда и награда од добивката во износ од 17.858 илјади денари (2022: 17.857 илјади денари).

Задржаната добивка на 31.12.2023 изнесува 372.482 илјади денари (2022: 347.268 илјади денари).

26. Обврски спрема добавувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2023	2022
Обврски спрема добавувачи во странство	220	698
Обврски спрема добавувачи во земјата	8.017	10.738
Вкупно	8.237	11.436

27. Обврски кон вработени

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Обврски за останати надоместоци на вработени	74	4
Вкупно	74	4

28. Останати краткорочни обврски

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	2.037	9.087
Обврски врз основа на учество во добивката	281	230
Вкупно	2.318	9.317

29. Обврски за даноци

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	1.097	499
Обврски за пресонален данок	-	12
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	29	-
Вкупно	1.126	511

30. Пресметани приходи (ПВР)

Друштвото со 31.12.2023 искажува пресметани приходи врз основа на однапред наплатени побарувања (аванси) во износ од 5.741 илјади денари (2022: 1.863 илјади денари)

31. Заработувачка по акција

Заработувачката по акција е пресметана како што следува:

Опис	2023	2022
Добивка за годината	43.688	49.651
Обични акции	9.663	9.663
Нето добивка по акција ('000 МКД)	4,52	5,14

32. Трансакции со поврзани страни

32.1. Примање на органите на управување

Примањата на раководството се дадени во табелата подолу.

	<i>(во илјади денари)</i>	
	2023	2022
Нето плата	4.887	3.392
Нето надоместоци	1.286	1.060
Вкупно	6.173	4.452

33. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

33.1. Судски спорови

Со датумот на билансот кон и од Друштвото има активни судски спорови.

Менаџментот смета дека нема потенцијални значајни обврски по основ на овие судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

33.2. Банкарски Гаранции

Друштвото нема потенцијални обврски по основ на издадени банкарски гаранции

33.3. Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

34. Настани по датумот на извештајот на финансиска состојба

Војната во Украина која започна во 2022 и сеуште трае во 2024, го дестабилизира пазарот на суровини неопходни за производниот процес. Раководството ги следи трендовите и во одговор на нестабилноста компензира со флукутирање на цените на своите готови производи

ЗАВРШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04043600

Целосно име: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД

Свети Николе

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	81.295.311,00			53.309.402,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	231.992,00			281.524,00
3	-- Издатоци за развој	79.264,00			79.264,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	152.728,00			202.260,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	46.120.469,00			52.970.746,00
10	-- Недвижности (011+012)	29.107.531,00			30.287.353,00
11	-- Земјиште	4.787.455,00			4.787.455,00
12	-- Градежни објекти	24.320.076,00			25.499.898,00
13	-- Постројки и опрема	15.764.672,00			21.492.200,00

14	-- Транспортни средства	449.171,00			500.619,00
18	-- Материјални средства во подготовка	799.095,00			690.574,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	34.942.850,00			57.132,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	34.885.718,00			
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	34.885.718,00			
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	57.132,00			57.132,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	445.095.529,00			452.885.515,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	183.004.565,00			178.890.648,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	100.806.542,00			95.768.482,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	13.588.065,00			9.036.035,00
41	-- Залихи на готови производи	66.841.129,00			71.901.649,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.768.829,00			2.184.482,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	113.630.740,00			72.886.472,00
47	-- Побарувања од купувачи	93.210.657,00			50.774.676,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	3.817.970,00			206.737,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	14.967.524,00			21.905.059,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	1.634.589,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				2.643.024,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства				2.643.024,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	148.460.224,00			198.465.371,00
60	-- Парични средства	148.292.033,00			198.328.211,00
61	-- Парични еквиваленти	168.191,00			137.160,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	526.390.840,00			506.194.917,00

64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	621.862.413,00		595.279.783,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	508.895.020,00		483.064.566,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	63.290.694,00		63.290.694,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	4.956.650,00		4.956.650,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	9.549.276,00		9.549.276,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	68.530.226,00		67.913.655,00
72	-- Законски резерви	12.658.064,00		12.658.064,00
73	-- Статутарни резерви	4.956.650,00		4.956.650,00
74	-- Останати резерви	50.915.512,00		50.298.941,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	328.793.798,00		297.616.808,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	43.687.676,00		49.650.783,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	11.754.515,00		21.267.586,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	11.754.515,00		21.267.586,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	8.237.238,00		11.435.641,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	2.037.065,00		9.086.738,00
100	-- Обврски кон вработените	73.798,00		4.230,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.096.716,00		511.192,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	280.856,00		229.523,00
108	-- Останати краткорочни обврски	28.842,00		262,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	5.741.305,00		1.862.765,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	526.390.840,00		506.194.917,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	621.862.413,00		595.279.783,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	749.193.728,00			677.923.016,00
202	-- Приходи од продажба	747.821.552,00			674.102.283,00
203	-- Останати приходи	1.372.176,00			3.820.733,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	71.901.649,00			49.939.892,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	66.841.129,00			71.901.649,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	696.774.445,00			647.342.328,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	604.170.840,00			564.630.912,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	415.654,00			72.282,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	18.420.230,00			14.509.042,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.449.580,00			4.195.682,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	52.942.285,00			43.563.008,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	29.373.128,00			24.437.571,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.489.419,00			1.972.529,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.390.995,00			10.270.309,00
217	-- Останати трошоци за вработените	8.688.743,00			6.882.599,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	8.638.643,00			7.775.665,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	323.725,00			83.364,00
222	-- Останати расходи од работењето	7.413.488,00			12.512.373,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.485.229,00			4.595.985,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	24.464,00			116.020,00

231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.044.911,00			4.385.533,00
233	-- Останати финансиски приходи	1.415.854,00			94.432,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.730.667,00			3.147.631,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				1.367,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.727.713,00			3.144.799,00
243	-- Останати финансиски расходи	2.954,00			1.465,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	49.113.325,00			53.990.799,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	49.113.325,00			53.990.799,00
252	-- Данок на добивка	5.425.649,00			4.340.016,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	43.687.676,00			49.650.783,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	64,00			64,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	43.687.676,00			49.650.783,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	43.687.676,00			49.650.783,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	4.521,00			4.889,00
269	-- Добивка за годината	43.687.676,00			49.650.783,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	43.687.676,00			49.650.783,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	43.687.676,00			49.650.783,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна	Бруто за тековна	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	-----------------	------------------	-----------------------	------------------

		година	година	за тековна година	
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	79.264,00			79.264,00
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	152.728,00			202.260,00
609	-- Земјишта	4.787.455,00			4.787.455,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	24.320.076,00			25.499.898,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	15.764.672,00			21.492.200,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)				51.038.545,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	14.967.524,00			21.905.059,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	98.663.216,00			50.981.412,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	63.290.694,00			63.290.694,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во				20.522.641,00

	земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)				
636	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)				262,00
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				1.862.765,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.096.716,00			
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	16.399.107,00			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	747.821.552,00			674.102.283,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	733.659.271,00			660.671.894,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	14.162.281,00			13.430.389,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	420.075.931,00			357.940.714,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	327.745.621,00			271.747.055,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	34.305.553,00			44.405.554,00

655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)				544.124,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.372.176,00			1.811.441,00
664	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)				1.429.012,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	703.149.978,00			628.528.201,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	529.356.583,00			479.683.302,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	50.761.445,00			49.278.761,00
670	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)				1.368.613,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	156.793,00			125.830,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	10.721.406,00			11.750.125,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	201.687,00			82.224,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	101.840,00			65.250,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	82.882,00			46.240,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	8.671.918,00			20.866.104,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	104.111,00			
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.630.158,00			1.287.508,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	53.604,00			81.015,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.773.760,00			4.791.091,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	4.897.910,00			1.211.947,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	86.275,00			342.310,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	5.788.736,00			

692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	218.406,00			
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	833.321,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.928.882,00			1.777.792,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	72.852,00			
697	-- Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	344.037,00			
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	736.803,00			298.232,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	219.593,00			26.122,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)				711.104,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.521.156,00			2.062.723,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	237.456,00			188.442,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.125.991,00			1.039.659,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	114.782,00			440.145,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	687.313,00			549.550,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	208.539,00			147.193,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	850.462,00			547.723,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	173.090,00			173.463,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	98.049,00			86.590,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	43.819,00			30.556,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	4.449.580,00			1.069.860,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023 год.
На БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ**

_____ 2024 год.
Св.Николе

Подносител
Генерален директор
Слободан Ивановски



ВОВЕД

БИМ а.д. Свети Николе е друштво за производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен кој е наменет за производство на високо квалитетни асфалтни мешавини кои се користат како завршен слој на патиштата од повисок ранг.

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Железничка бр.164 Свети Николе.

БИМ а.д. Свети Николе 2023 год. ја заврши многу успешно остварувајќи одличен позитивен финансиски резултат во работењето, него добивка од 43.687.676 денари.

Во текот на работењето во целата година не следеа многу повеќе негативни околности во споредба со позитивните околности. Како изразито негативна околност во 2023 год. беше изразито осцилирање на цените на суровините во текот на целиот пресметковен период. Скапата залиха на суровини и готов производ од предходната година придонесоа за негативен финансиски резултат за првото тромесечие од 2023 година.

Абнормалното осцилирање на цените на суровините поради глобалните случувања во светот, особено војната во Украина и на Блискиот Исток, доста негативно се одразуваше на цените на готовите производи при што често пати бевме принудувани да вршиме корекции на цените на готовите производи.

Лоша беше состојбата и со битуменот на пазарот. Честиот недостиг на битумен во регионот поради затворање на рафинеријата во Босански Брод, ограниченото производство во рафинеријата во Панчево само за домашен пазар и честото неработење на рафинеријата во Солун не пратеше како негативна околност во текот на целата година. Одливот на младата работна сила посебно на квалификуваната работна сила е негативност која не следеше во текот на целата година.

Воведувањето на надомест за задолжителни државни резерви на битумен при увоз на битумен донесен од страна на Владата со "Уредбата за изменување на Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и висината на надоместокот за задолжителни резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати и содржината, начинот и роковите за достава на податоци за пласманот на нафтени деривати на домашниот пазар" дополнително негативно значително влијаеше на цената на чинење на готов производ. Посебно е важно што нашата компанија е претежно извозно ориентирана компанија и во последните 30тина години повеќе од половина од своето производство го пласира на странските пазари. Со воведувањето на овој надоместок чиј износ е значаен, автоматски се намали и конкурентноста на нашите производи на странските пазари и бевме во многу неповолна положба, односно често бевме неконкурентни во однос на компаниите во соседните земји каде нема воведено вакви давачки. Ретроактивното задолжување на фирмите за надомест при увоз на битумен значително влијаеше на крајните финансиски резултати за 2023 година.

Политичката нестабилност, придонесува за нестабилност и недоволна одреденост и дефинираност на јавните институции што се одрази негативно на тековното работење и финансиската неликвидност во целото стопанство во земјата. Сето ова неповолно се одрази и на нашата компанија при продажбата на производи и сомневањата кај партнери дека тоа може да се наплати.

Меѓутоа и покрај многу други негативности сепак постојеја и некои позитивни околности како и особено значајниот ангажман на целокупниот персонал, посебно знаењето и умеенето на новиот раководен кадар придонесе компанијата да оствари одлични финансиски резултати. Добра околност во годината што е предмет на разгледување беше градежна експанзија како во земјава така и во соседните земји како Косово и Босна и Херцеговина, а посебно во Република Србија. За прв пат оваа година произведовме рекордни 10.381 тони полимер модифициран битумен.

Градежна експанзија во Србија ја искористивме и во 2023 година и успеавме да ја задржиме продажбата на полимер модифициран бутумен со пласирање на вкупно 2.602 тони.

На домашниот пазар имаше изградба на автопатишта каде не дозволивме влез на полимер модифициран битумен од нашата конкуренција така во Република Македонија успеавме да пласираме вкупно 7.162 тони. Останата количина ја пласиравме во Косово и Босна и Херцеговина.

Позитивна околност е што го проширивме и зголемивме извозот во Босна и Херцеговина, а успеавме по неколку години повторно да реализираме и во Албанија. Успеавме да го задржиме пазарот во Хрватска и Бугарија и покрај големата конкуренција, но за сметка на намалување на профитната стапка.

И понатаму останува како негативна околност внесувањето на втора класа на битуменски хидроизолациони материјали од цела Европа во нашата земја како и во земјите на нашите поголеми купувачи, пред се Косово и Србија.

Во БИМ а.д. Свети Николе посебно внимание се посветува на развојната програма, односно изнаоѓање на нови технологии и нови производи кои што ќе го следат трендот на пазарот и потребите во градежништвото. Што се однесува до изворите на средства за подобрување на техничко технолошкиот процес, користени се исклучиво сопствени средства без никакво користење на кредити или други форми од надворешни лица. БИМ а.д. Свети Николе нема долгорочен долг и успешно се справува со проблемот со финансиска ликвидност и финансиска сигурност.

Во текот на 2023 год. БИМ а.д. Свети Николе нема склучено големи зделки и зделки со заинтересирани страни.

БИМ а.д. Свети Николе како и последните години наназад продолжува со успешната политика на распределба на добивката при што само дел од добивката го наменуваме за дивиденда а останатиот дел оди во акумулирана добивка и инвестиции со што овозможува компанијата да да има висок степен на финансиска сигурност и ликвидност што е многу редок случај во земјата меѓутоа многу битен елемент за идното успешно работење на компанијата.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 63.290.694 денари поделен на 10.155 акции од кои БИМ а.д. Свети Николе поседува 492 сопствени акции.

Финансиската состојба ја согледуваме преку остварениот вкупен приход, кој за 2023 година изнесува 752.678.957 ден.

Вкупниот приход со 106,98 % ги покрива вкупните трошоци, а останатиот дел останува на бруто добивката, односно на добивка пред оданочување и пред изготвување на даночниот биланс, и е со вредност од 49.113.325 ден.

По намалувањето за данокот на добивка со вредност од 5.425.649 ден. останува дека БИМ а.д. остварил нето добивка во вредност од 43.687.676 ден.

Друштвото по поднесувањето на завршната сметка, во даночниот биланс има искажано данокот на добивка со вредност од 5.494.537 ден. што е за 68.888 ден. поголем во однос на данок на добивка искажан во поднесената и одобрена завршна сметка за 2023 год.

Поголемиот искажан данок на добивка во даночен биланс за 2023 год., е книговодствено евидентиран во месец јануари 2024 год.

Исплатената бруто плата за 2023 година изнесува 44.253.542 ден.

Исплатената нето плата за 2023 година има вредност од 29.373.128 ден.

По основ на исплатената нето плата и просечниот број вработени, по часови работа, 64, добиена е просечната месечна нето плата во вредност од 38.246 ден.

Членови на Одбор на директори на БИМ а.д. Св. Николе ги имаат остварено следниве примања:

Извршен член на О.Д. Стојанов Ѓорѓи-Генерален директор до 14.05.2023 год. има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	1.085.836
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-отпремнина при заминување во пензија	72.852
-нето надоместок за успешно водење на фирма	127.552

Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанче-Претседател на О.Д. има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето надомест за член на О.Д.	511.875
--------------------------------	---------

Неизвршен член на О.Д. Тане Бошев има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	1.244.109
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	131.250
-Примања во износ од 60.528 денари во Автоматски Системи ДООЕЛ Свети Николе со дејност поправка на електрична опрема	

Слободан Ивановски Неизвршен член на О.Д. до 14.05.2023 год и Извршен член на О.Д. - Генерален директор од 15.05.2023 год. има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	1.029.377
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	45.000

Неизвршен член на О.Д. Васка Костовска има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	712.719
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	131.250

Неизвршен член на О.Д. Игор Стојанов има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	815.069
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	86.250

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2023 година се согледува и преку пресметаните показатели за оценките на бонитетот кои се дадени со следните параметри:

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот и вкупната пасива изнесува:

-за 2013 година.....	91,72 %
-за 2014 година.....	95,10 %
-за 2015 година.....	96,61 %
-за 2016 година.....	97,20 %
-за 2017 година.....	96,23 %
-за 2018 година.....	98,88 %
-за 2019 година.....	98,38 %
-за 2020 година.....	97,95 %
-за 2021 година.....	97,69 %
-за 2022 година.....	95,43 %
-за 2023 година.....	96,68 %

Показателот за финансиската стабилност од 96,68 % на ден 31.12.2023 година укажува на тоа дека финансиската стабилност на крајот од годината задоволува, финансиски сме стабилни бидејќи капиталот во вкупната пасива, во вкупните извори на средства, има големо учество, т.е. учество со прилично голем процент.

Степен на самофинансирање

Степенот на самофинансирањето пресметан како однос на капитал плус долгорочните резервирања и материјални и нематеријални средства плус залихите изнесува:

-за 2013 година.....	119,11 %
-за 2014 година.....	138,27 %
-за 2015 година.....	162,67 %
-за 2016 година.....	179,46 %
-за 2017 година.....	178,92 %
-за 2018 година.....	201,07 %
-за 2019 година.....	184,53 %
-за 2020 година.....	234,86 %
-за 2021 година.....	250,18 %
-за 2022 година.....	208,08%
- за 2023 година.....	221,88%

Показателот од 211,88% % укажува на тоа дека степенот на самофинансирање задоволува бидејќи изворите на средствата се поголеми од материјалните средства плус залихите.

Степен на кредитна способност

Степенот на кредитна способност пресметан како однос на капиталот плус долгорочните резервирања плус долгорочните обврски и нетековни средства изнесува:

-за 2013 година.....	345,12 %
-за 2014 година.....	368,35 %
-за 2015 година.....	391,60 %
-за 2016 година.....	483,46 %
-за 2017 година.....	602,02 %
-за 2018 година.....	696,88 %
-за 2019 година.....	749.41 %
-за 2020 година.....	934.38 %
-за 2021 година.....	1.173,10 %
-за 2022 година.....	906,15 %
-за 2023 година.....	625,98 %

Показателот од 625,98 % укажува на тоа дека на 31.12.2023 год. сме биле добро кредитно способни, бидејќи изворите на средствата се поголеми од постојаните средства.

Степен на задолженост

Степенот на задолженост пресметан како однос на вкупните обврски и трајниот капитал изнесува:

-за 2013 година.....	8,92 %
-за 2014 година.....	4,88 %
-за 2015 година.....	3,33 %
-за 2016 година.....	2,55 %
-за 2017 година.....	1,58 %
-за 2018 година.....	0,97 %
-за 2019 година.....	0,01 %
-за 2020 година.....	0,02 %
-за 2021 година.....	0,01 %
-за 2022 година.....	0,04 %
-за 2023 година.....	2,31 %

Степенот на задолженост на 31.12.2023 година задоволува бидејќи обврските се помали од изворите на средствата.

Степенот на задолженост го согледуваме и преку односот на побарувањата од купувачите и вкупните обврски спрема добавувачите и тој изнесува:

-за 2013 година.....	168,56 %
-за 2014 година.....	289,10 %
-за 2015 година.....	274,85 %
-за 2016 година.....	474,89 %
-за 2017 година.....	1.010.64 %
-за 2018 година.....	2.148,50 %
-за 2019 година.....	1.271.49 %
-за 2020 година.....	834.54 %

-за 2021 година.....	933,78%
-за 2022 година.....	444,00%
- за 2023 година.....	1.131,58 %

Показателот од 1.131,58 % укажува на тоа дека на 31.12.2023 година задолженоста задоволува бидејќи побарувањата се поголеми од обврските.

ЛИКВИДНОСТ

Тековна ликвидност

Тековната ликвидност како однос на тековни средства минус залихите и краткорочните обврски на 31.12.2023 година изнесува и тоа:

-за 2013 година.....	267,87 %
-за 2014 година.....	640,63 %
-за 2015 година.....	1220,48 %
-за 2016 година.....	1803,06 %
-за 2017 година.....	3.020,30 %
-за 2018 година.....	5.310,68 %
-за 2019 година.....	3.520,62 %
-за 2020 година.....	3.306,68 %
-за 2021 година.....	3.707,27 %
-за 2022 година.....	1.288,32 %
-за 2023 година.....	2.229,70 %

Тековната ликвидност искажана со показател од 2.229,70% укажува на тоа дека таа задоволува бидејќи обртните средства не само што ги покриват краткорочните обврски туку се и поголеми .

Општа ликвидност

Општата ликвидност пресметана како однос на вкупните тековни средства и краткорочните обврски на 31.12.2023 година изнесува и тоа:

-за 2013 година.....	897,00 %
-за 2014 година.....	1.593,99 %
-за 2015 година.....	2.416,18 %
-за 2016 година.....	3.226,63 %
-за 2017 година.....	5.492,22 %
-за 2018 година.....	8.969,79 %
-за 2019 година.....	6.552,14 %
-за 2020 година.....	5.077,79 %
-за 2021 година.....	5.579,80 %
-за 2022 година.....	2.129,46 %
- за 2023 година.....	3.789,59 %

Од претходните показатели за ликвидноста воопшто заклучуваме дека задоволува повеќе години и тоа со високо ниво.

ПРОДУКТИВНОСТ

Продуктивноста посматрана како однос на вкупно остварениот обем на производство и просечниот број вработени по часови на работа изнесува:

-за 2022 година.....272,68 тони

-за 2023 година.....301,96 тони

ЕКОНОМИЧНОСТ

Економичноста пресметана како однос на вкупниот приход и вкупните трошоци изнесува и тоа:

-за 2013 година107,60 %

-за 2014 година.....101,55 %

-за 2015 година.....113,00 %

-за 2016 година.....118,33 %

-за 2017 година.....116,53 %

-за 2018 година.....111,41 %

-за 2019 година.....106,40 %

-за 2020 година.....112,60 %

-за 2021 година.....110,81 %

-за 2022 година.....108,59 %

-за 2023 година.....106,98 %

Показателот од 106,98 % укажува на тоа дека економичноста како индикатор за успешност во работењето задоволува бидејќи се остварил поголем приход по основ на направени трошоци.

РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилноста претставува степен на користење на средствата со кои сме располагале и таа пресметана како однос на бруто добивката и деловните средства (активата) изнесува и тоа:

-за 2013 година8,24 %

-за 2014 година.....1,36 %

-за 2015 година.....11,90 %

-за 2016 година.....15,89 %

-за 2017 година.....15,04 %

-за 2018 година.....14,28 %

-за 2019 година.....6,50 %

-за 2020 година.....11,73 %

-за 2021 година.....11,40 %

-за 2022 година.....10,66 %

-за 2023 година..... 9,33 %

Показателот од 9,33 % укажува на поголем степен на рентабилност, односно користење на расположивите деловни средства со што е добиена и бруто добивка.

ОБРТ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Обртот на обртни средства пресметан како однос на вкупниот приход и тековните средства изнесува и тоа:

-за 2013 година	1,59 обрти
-за 2014 година.....	1,20 обрти
-за 2015 година.....	1,32 обрти
-за 2016 година.....	1,28 обрти
-за 2017 година.....	1,26 обрти
-за 2018 година.....	1,62 обрти
-за 2019 година.....	1,25 обрти
-за 2020 година.....	1,17 обрти
-за 2021 година.....	1,27 обрти
-за 2022 година.....	1,50 обрти
-за 2023 година.....	1,69 обрти

Показателот за обртни средства од 1,69 обрти укажува на тоа дека имало можности да се профитира , што се потврдува и со остварената добивка.

ПРОФИТНА СТАПКА

Профитната стапка пресметана како однос на нето добивката и капиталот изнесува и тоа:

-за 2013 година	8,90 %
-за 2014 година.....	1,26 %
-за 2015 година.....	10,80 %
-за 2016 година.....	14,90 %
-за 2017 година.....	13,90 %
-за 2018 година.....	13,07 %
-за 2019 година.....	6,00 %
-за 2020 година.....	10,56 %
-за 2021 година.....	10,50 %
-за 2022 година.....	10,27 %
- за 2023 година.....	8,57 %

Профитната стапка за 2023 година од 8.57 % укажува на профитабилност што се потврдува и со остварената добивка.

Претходно дадените параметри кои воедно ја даваат оценката за бонитетот на фирмата, укажуваат на добро и успешно работење, остварен е вкупен приход кој ги покрива вкупните трошоци и остварува добивка.

Генерален директор
Слободан Ивановски

